

Разочарувањата кои ги доживеаја спортистите од Македонија, како и провокациите, веќе не се спортска тема за разговор туку, пред сè, тоа е политичко прашање на кое мора да се одговори на државничко ниво.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



СИМБОЛИЗМОТ НА ПЈЕР КУБЕРТЕН, ОСНОВАЧ НА ОЛИМПИСКИТЕ ИГРИ СЕ ПОМАЛКУ ДОБИВА НА ЗНАЧЕЊЕ

# ВРЕМЕТО НА МОЛЧЕЊЕ ЗАВРШИ!

Петте круга, заштитниот знак на олимпискиот, повторно ја изгубија битката со националистичката и негативската политика на Република Грција, која всушност намерно го згасна огнот кој, по обичај, секои четири години се пали на планината Олимп и потоа факелот се пренесува од раце в раце низ цел свет за човештвото да го потсети на мирот, на љубовта и на меѓурасната и меѓунационалната толеранција.

Меѓутоа, овој симболичен обичај веќе не важи за Грците, кои се дрзнаа да ги замолчат симболите а, исто така, се одважија и да ги навредуваат младите спортисти од Република Македонија, кои достоинствено заминаа да ги бранат боите на својата земја. Но, сепак уште под достоинствено си заминаа од "волчјата дупка" во Солун и со крената глава ги напуштија игрите, не дозволувајќи им на Грците олимпискиот да го претворат во целосен дебакл на Пјер Кубертеновата формула.

Сепак, разочарувањата кои ги доживеаја спортистите од Македонија, како и провокациите, веќе не се спортска тема за разговор туку, пред сè, тоа е политичко прашање на кое мора да се одговори на државничко ниво.

Но, досега сите наши политичари молчеа или бараа "мала врата" за да избегаат од јавноста и да одговорат на прашањето - дали имаат смелост да им возвратат на епитетите кои Грците постојано им ги припишуваат на нашите спортисти или на македонските делегации во странство, каде учествуваат на меѓународни форуми, семинари, манифестации итн.

Имено, државата, името, родот и, пред сè, националното достоинство се бранат насекаде, а не постојано главата да ја ставаме в песок. Не сме нојеви да се нурнеме во песокта и да ја забора-



МАКЕДОНСКИТЕ СПОРТИСТИ НЕ ГО ПОМИРИСАА СПОРТСКИОТ ДУХ, ТУКУ ПОЛИТИЧКАТА ГАВОЛСКА КРВ

вине реалноста дека во секоја пригода, при секоја можност, нашиот јужен сосед нè "шिकанира", нè омаловажува и нè потсетува како се бранат своите државнички интереси.

Има ли Република Македонија државен интерес да го брани македонското национално чувство?

Има ли Владата стратегија како да се бранат интересите на македонските спортисти, на научниците, новинарите и на други интелектуалци?

Досега секоја влада се ставаше во подредена улога на "непријателот", а тој удираше ли удираше по грб сè додека камшикот не ни го вцрви образот, така што нашето лице како да стана ѓон. Но, сите не можат да го вртат г...т. Не можат да добиваат "клоца" и да молчат. Времето на молчење заврши! Се чека на одговорот од премиерот, односно од Владата, која всушност треба да ги "измаршира" грчките антимакедонски настроени пропагатори.

Всушност, лекцијата можат да ја научат од младите спортисти, кои трпеа но не дозволија да се продолжи со таквото националистичко удирање "шлаканици". Станува збор за освестени луѓе, чиј бекграунд не е извалкан како што е на некои наши потомци, кои со десетици години подлегнуваат на разните пропаганди и ја прифаќаат туѓата приказна дека ние, боже, сме измислена нација.

Меѓутоа, македонскиот народ, македонската нација е постара и од грчката, така што сакале или не, Грците сепак мораат да се помират со реалноста, без разлика на тоа што вака се "разгоропадидија". Оваа лекција мораат да ја научат и македонските политичари, кои не смеат и не треба да дозволуваат да ја наведуваат главата и да се мират со судбината. Судбината на македонскиот народ не ја решаваат тие, туку Македонците во Република Македонија, но и нашите иселеници од дијаспората.